

**В**о изминатиов четиринаесетгодишен период од независноста на нашата држава, на македонската политичка сцена се појавија многу политички субјекти, но малку од нив ѝ се посветија на одбраната на македонската кауза.

Можеби во нивните програми беше предвидено такво нешто, но во реалноста како да го докажуваа спротивното. На нашите политичари битно им беше (а сè уште како да им е), како што подолго да останат на власт, а не како да ја зачуваат сопствената нација. Тие успеаја да го разделат народот, а луѓето наместо според идентитетот да се препознаваат по тоа на која политичка партија ѝ припаѓаат. Ако по нешто сме познати во овие 14 години независност, тоа е по синдромот на разединетост. Е, токму таа разединетост им

**Состојбите во оваа држава можат да се надминат само ако се надмине кризата во идентитетот. Кога станува збор за нашата кауза, сите партии треба да имаат идентичен став, да им се спротивстават на тугите пропаганди и на сите оние кои работат на негирање на сè што е македонско во државата Македонија, но и пошироко.**



■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

оди во корист на политичарите кои успешно манипулираат со народот. Дури и кога во прашање беше угледот на државата, ние повторно политички се делевме, иако треба да знаеме дека за Македонците единствена партија е Македонија. За разлика од другите, ние не сакаме, не



### ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА

При промовирањето на Демократска обнова на Македонија, Лилјана Поповска истакна:

"Оваа партија ќе ги има следниве приоритети: владеење на правото подеднакво за сите граѓани, економски развој за надминување на сиромаштијата и невработеноста, со интензивен пораст на бруто домашниот производ, со стимулативна бизнис клима за напредок на стопанските субјекти, со современо земјоделие со интегриран пристап во производството на храна, социјална политика со современи стандарди, со грижа за секого во државата, со особено внимание кон таканаречените маргинализирани групи, негување на културата како универзален мост за разбирање, но и како код за наша идентификација во светот, подигнување на образованието и науката на пиедестал како темелник на едно здраво демократско и просперитетно општество, соработка и поврзување со светот, побрзо интегрирање во ЕУ и во НАТО, водење активна надворешна политика.

Напредокот на Македонија можат да го донесат само заеднички сите нејзини граѓани, без разлика на нивното верско, етничко потекло... Зошто нова партија - за на граѓаните на РМ да им ја врати надежта, волјата, вербата и самодовербата дека работите можат да тргнат кон подобро, да се постигне

вистинска демократска обнова на Македонија, таа да биде дом на сите кои ја сакаат, дом од кој ќе поаѓаме за да ги запознаеме другите, но и дом во кој секогаш повторно ќе се враќаме, дом во кој ќе живееме задоволно и спокојно".

Љубица Рубен, правен консултант, член на Иницијативниот одбор на ДОМ, потенцира: "Долго време се обидувам да ги придвижам реформите во правната држава и да се почитува законот, но тоа тешко оди и дефинитивно важи дека за да се придвижат реформите во правниот систем, неопходно е да се влезе во одредена политичка структура".

Професор Димитар Мирчев изјави: "Ние долго време сме во криза... Имаше многу обиди нешто да се направи, да се надмине, преку избори, нови коалиции, влади, партии... Но, досега резултатите беа многу слаби. Мислам дека е време на сцената да се појави достоинствена партија која ќе ги обедини нашите кадровски, интелектуални, научни... потенцијали, која ќе може да понуди платформа за натамошниот развој на РМ во вистински насоки, а тоа се насоките на евроинтеграциите, насоките на просперитетна и демократска држава".

Член на Иницијативниот одбор на ДОМ, кој брои 60 членови, е и Јасмина Поповска, поранешна директорка на Младинскиот културен центар, и поранешен член на ЛДП, како и уметници, професори, лекари, бизнисмени, луѓе од невладиниот сектор итн.

# ЗА МАКЕДОНЦИ ПАРТИЈА ТРЕБА ДА



### НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

"Нова социјалдемократска партија е создадена за да го изодиме првиот чекор на големата идеја - раѓање на надежта и реализација на големиот сон - човекот да биде среќен. Ако молчимо нема да кажеме ништо, но досега многу сме премолчеле. НСДП ќе биде партија на граѓани кои ќе го одбранат своето достоинство, а не граѓани кои ќе бидат послушни на една партија само за да го преживеат денот, животот. Нашата решеност е да понудиме надеж, а делата ќе говорат за нас", беше кажано на конвенцијата на партијата на Петковски. Пред присутните на конвенцијата беа претставени платформата и статутот на партијата. НСДП ќе се залага за демократско плуралистичко и современо мултиетничко општество во кое ќе владее правото, ќе се создаде општество на благосостојба, ќе се нудат еднакви можности за сите, ќе понудат авторитет со демократија, заштита на хендикепираните.... Тоа ќе биде партија од луѓе кои ќе создаваат и за другите, ќе понуди праведен живот, нова политичка клима и нови принципи на решавање на проблемите. Ќе се базира врз демократските принципи и почитување на индивидуалните ставови, а ќе им се дозволи да дадат свое мислење и луѓето кои не се членови на оваа партија. Пред сите избори НСДП ќе прави внатрешна проверка на стручноста на нејзините кандидати...

Во рамките на промовирањето на партијата беа претставени и 18 млади луѓе од различни сфери, кои зборуваа за тоа дека во Македонија може добро да се живее, но ако

правилно се искористи севкупниот потенцијал со кој таа располага.

Тито Петковски, потенцира: "На 30 ноември се роди Нова социјалдемократска партија, нов изгрев на македонскиот политички хоризонт. Зад неа стои цврста решеност да се изгради просперитетна нова европска Македонија, а за тоа имаме способност, знаење и енергија. Оваа партија ги обединува сиромашните, работниците, професорите, лекарите, земјоделците, студентите, невработените, луѓе од различни ентитети. Во центарот на партијата е граѓанинот, оној кој беше, не по негова вина, фрлен на маргините на општеството". Петковски посочи дека неговата партија нема да ги заборава и нашинците кои се иселиле од Македонија, преку ефикасно судство и правна држава, ќе им понуди поволна клима за инвестиции.

"Потребно е тимско работење, нема да се наметнува мислењето на партиската елита, зошто без внатрешнопартиска демократија нема демократизација на политичкото милје", вели Петковски. На политичките конкуренти тој им порача: Подготвени сме за предвремени избори за да го валоризираме позитивното мислење на ЕУ.

"Европа бара Македонија да биде нејзин партнер, а не слуга. Сè додека живееме бедно, НАТО и ЕУ ќе ни измислуваат причини само да не влеземе во нив... Во НСДП се чесни и способни луѓе, кои зад себе немаат хипотеки и петна... ќе ја поддржуваме работата на независните синдикати, ќе бидеме поблиску до граѓаните..."

може да не знаеме, да работиме за својата кауза. Но, и на оние кои тоа го сакаат и го можат не им се даде шанса. Токму затоа, користејќи ја оваа слабост, ни го менуваат името, историјата. Иако не сакаме да си признаеме, сепак факт е дека вистинските Македонци, оние кои работеа, работат и ќе продолжат да работат за својата кауза, можеме да ги бараме само надвор од Македонија!

И сега, токму во моментите, кога останатите кои живеат во оваа држава се обединуваат, и кога во прашање се доведува опстанокот на македонскиот идентитет, повторно ни се случува истото, со појавата на нови политички субјекти. Македонското гласачко тело се разводнува. Можеби е добро да се разбие монолитноста на партискиот свет, но сепак, кога станува збор за нашата кауза, сите партии треба да имаат идентичен став, да им се спротивстават на туѓите пропаганди и на сите оние кои работат на негирање на сè што е македонско во државата Македонија, но и пошироко. Време е нашите политички лидери да се осветат, да тргнат по поинаков пат од досегашниот, зошто во спротивно ќе ги изгубат Македонците, а без нив сите ние ќе ја немаме и Македонија. Ако тоа не го направија актуелните политички партии, подобро е ова да биде поука за новите кои сега се појавуваат. Лилјана Поповска и Тито Петковски во наредниот период ќе си ја испробаат среќата и ќе се обидат да привлечат што поголем број гласачи. Поповска преку Демократска обнова на Македонија, а Петковски преку Нова социјалдемократска партија, ќе го убедуваат електоратот како во оваа држава можат работите да се придвижат во позитивна насока и како нивните партии, секоја посебно, се токму вистинската шанса за Македонија да излезе од длабоката криза. Но, состојбите можат да се поправат само ако се надминат кризата во идентитетот.

# ТЕ ЕДИНСТВЕНА БИДЕ МАКЕДОНИЈА!